



## Ukrainian (Українська)

### Вступні обряди

#### Знак хреста

В ім'я Отця, Сина, і Святого Духа.

Амінь

#### Привітання

Благодать нашого Господа Ісуса Христа, і любов до Бога, і Причастя Святого Духа Будьте з усіма вами.

І з вашим духом.

#### Покаяння

Брати (брати і сестри), давайте визнаємо наші гріхи, і тому готуйтеся відсвяткувати священні таємниці.

Я зізнаюсь із Всемогутнім Богом і тобі, мої брати і сестри, що я сильно згрішив, в моїх думках і в моїх словах, в тому, що я зробив, і в тому, що мені не вдалося зробити, Через мою вину, Через мою вину, через мою найжорстокішу провину; Тому я запитую благословенну Марію постійно, всі ангели та святі, А ти, мої брати і сестри, молитися за мене до Господа, Бога нашого.

Нехай Всемогутній Бог помилує нас, Пробач нам наші гріхи, і принесіть нас до вічного життя.

Амінь

## Macedonian (македонски јазик)

### Воведни обреди

#### Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух.

Амин

#### Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, и loveубовта кон Бога, и причест на Светиот Дух Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

#### Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги признаеме нашите гревови, И така се подгответиме да ги славиме светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог И за тебе, моите браќа и сестри, дека многу згрешив, Во моите мисли и според моите зборови, во она што го направив и во она што не успеав да го направам, Преку моја вина, Преку моја вина, Преку мојата најтешка вина; Затоа ја прашувам благословена Марија постојано девственото, сите ангели и светци, И вие, моите браќа и сестри, Да се молиш за мене на Господ нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог нека се смилава на нас, Простете ни ги нашите гревови, И доведете нè во вечен живот.

Амин

## Ukrainian (Українська)

### Kipi

**Господи, помилуй.**

Господи, помилуй.

**Христе, помилуй.**

Христе, помилуй.

**Господи, помилуй.**

Господи, помилуй.

### Глорія

Слава Богу в вишніх, і на землі  
 мир людям доброї волі. Тебе  
 славимо, ми благословляємо  
 вас, ми обожнюємо тебе, Тебе  
 славимо, ми дякуємо Тобі за  
 Твою велику славу, Господи  
 Боже, Царю небесний, О Боже,  
 всемогутній Батьку. Господи  
 Ісусе Христе, Сину  
 Єдинородний, Господи Боже,  
 Агнче Божий, Сину Отця, Ти  
 береш на себе гріхи світу,  
 помилуй нас; Ти береш на  
 себе гріхи світу, прийми нашу  
 молитву; Ти сидиш праворуч  
 Отця, помилуй нас. Бо Ти один  
 Святий, Ти єдиний Господь, Ти  
 єдиний Всевишній, Ісус  
 Христос, зі Святым Духом, у  
 славу Бога Отця. Амінь.

### Збирати

**Помолимось.**

Амінь.

## Літургія цього слова

### Перше читання

Слово Господнє.

Слава Богу.

Відповіdalnyy psalom

## Macedonian (македонски јазик)

### Кири

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

**Христе, помилуј.**

Христе, помилуј.

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

### Глорија

Слава на Бога во висините, а на  
 земјата мир на луѓето со добра  
 волја. Ве фалиме, те  
 благословуваме, те обожаваме, те  
 величаме, Ви благодариме за  
 вашата голема слава, Господи  
 Боже, Цар небесен, О Боже,  
 семоќен Татко. Господ Иисус  
 Христос, Единороден Син,  
 Господи Боже, Јагне Божјо, Сине  
 на Отецот, ти ги земаш гревовите  
 на светот, помилуј нè; ти ги  
 земаш гревовите на светот,  
 прими ја нашата молитва; седиш  
 од десната страна на Отецот,  
 смиствуј се на нас. Зашто само ти  
 си Светецот, само ти си Господ,  
 само ти си Севишен, Иисус  
 Христос, со Светиот Дух, во слава  
 на Бога Отецот. Амин.

### Собери

**Да се молиме.**

Амин.

## Литургија на зборот

### Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

## Ukrainian (Українська)

### Друге читання

Слово Господнє.

Слава Богу.

Євангеліє

**Господь з вами.**

І своїм духом.

**Читання святого Євангелія від Н.**

Слава Тобі, Господи

**Євангеліє Господнє.**

Слава Тобі, Господи Ісусе Христе.

### Професія віри

Я вірю в єдиного Бога, Отець всемогутній, творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Единородний Син Божий, народжений від Отця перед усіма віками. Бог від Бога, Світло від Світла, істинний Бог від істинного Бога, народжений, не створений, єдиносущний з Отцем; через нього все сталося. Заради нас людей і заради нашого спасіння Він зійшов із небес, і втілився від Духа Святого від Діви Марії, і став людиною. Заради нас він був розіп'ятий за Понтія Пілата, він зазнав смерті і був похований, і воскрес третього дня відповідно до Святого Письма. Він вознісся на небо і сидить праворуч Батька. Він знову

## Macedonian (македонски јазик)

### Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Читање од светото Евангелие според Н.**

Слава ти, Господи

**Евангелието Господово.**

Фала ти Господи Ісусе Христе.

### Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Иисус Христос, Единородниот Син Божји, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создан, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема

## Ukrainian (Українська)

прийде у славі судити живих і мертвих і його царству не буде кінця. Вірую в Духа Святого, Господа, животворця, що походить від Отця і Сина, Який разом з Отцем і Сином поклоняється і прославляється, який говорив через пророків. Вірую в одну, святу, соборну і апостольську Церкву. Визнаю одне Хрещення на відпущення гріхів і я з нетерпінням чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього світу. Амінь.

**Промігань**

**Універсальна молитва**

**Господу молимось.**

Господи, вислухай нашу молитву.

**Літургія Євхаристії**

**Оферторій**

Благословен Бог навіки.

**Молітва, брати (брати і сестри), що моя жертва і твоя може бути прийнятним для Бога, всемогутнього Батька.**

Нехай Господь прийме жертву з ваших рук на хвалу й славу імені свого, для нашого блага і добра всієї Його святої Церкви.

Амінь.

**Євхаристійна молитва**

## Macedonian (македонски јазик)

да има край. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа. Амин.

**Хомили**

**Универзална молитва**

**Му се молиме на Господа.**

Господи, слушни ја нашата молитва.

**Литургија на Евхаристијата**

**Понуда**

Нека е благословен Бог засекогаш.

**Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.**

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

**Евхаристиска молитва**

## Ukrainian (Українська)

Господь з вами.

І своїм духом.

Підніміть свої серця.

Підносимо їх до Господа.

**Подякуймо Господу Богу  
нашому.**

Це правильно і справедливо.

Свят, Свят, Свят Господь Бог  
Саваот. Небо і земля повні  
Твоєї слави. Осанна в вишніх.  
Благословен, хто йде в ім'я  
Господнє. Осанна в вишніх.

**Тайна віри.**

Ми проголошуємо твою  
смерть, Господи, і сповідують  
Твоє Воскресіння поки ти  
знову не прийдеш. або: Коли  
ми їмо цей Хліб і п'ємо цю  
Чашу, ми проголошуємо твою  
смерть, Господи, поки ти  
знову не прийдеш. або: Спаси  
нас, Спасителю світу, бо Твоїм  
Хрестом і Воскресінням ти  
звільнив нас.

Амінь.

**Обряд причастя**

**За величчям Спасителя і  
сформованім божественным  
вченням, ми смеюмо сказати:**

Отче наш, що єси на небесах,  
Нехай святиться ім'я Твоє;  
прийде царство твоє, нехай  
буде воля твоя на землі, як на  
небі. Хліба нашого насущного  
дай нам сьогодні, і прости нам  
провини наші, як ми прощаємо

## Macedonian (македонски јазик)

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа,  
нашиот Бог.**

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже  
Саваот. Небото и земјата се полни  
со твојата слава. Осана во  
највисокото. Блажен е оној што  
доаѓа во името Господово. Осана  
во највисокото.

**Тајната на верата.**

Ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, и исповедај го своето  
воскресение додека не дојдеш  
повторно. Или: Кога ќе го јадеме  
овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша,  
ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, додека не дојдеш  
повторно. Или: Спаси нè,  
Спасителу на светот, зашто со  
Твојот Крст и Воскресение не  
ослободивте.

Амин.

**Обред на причест**

**По заповед на Спасителот и  
формирани од божествено учење,  
се осмелуваме да кажеме:**

Оче наш, Кој си на небесата, да се  
свети името твоє; да дојде твоето  
царство, нека биде волјата твоя  
на земјата како што е на небото.  
Дај ни го овој ден нашиот  
секојдневен леб, и прости ни ги  
нашите гревови, како што им

### Ukrainian (Українська)

тим, хто винен проти нас; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

**Визволи нас, Господи,**  
молимось, від усякого зла,  
даруй мир у наші дні, що за допомогою вашої милості, ми завжди можемо бути вільними від гріха і в безпеці від усіх бід, як ми чекаємо блаженної надії і прихід нашого

**Спасителя, Ісуса Христа.**

Для королівства, влада і слава твої зараз і назавжди.

**Господи Ісусе Христе, який**  
сказав своїм апостолам: Мир залишаю тобі, мир мій тобі даю, не дивись на наші гріхи, але на віру вашої Церкви, і милостиво даруй їй мир і єдиність відповідно до вашої волі. Який живе і царює на віки вічні.

Амінь.

**Мир Господній завжди з вами.**

І своїм духом.

**Давайте піднесемо один**  
одному знак миру.

Агнче Божий, Ти береш на себе гріхи світу, помилуй нас.  
Агнче Божий, Ти береш на себе гріхи світу, помилуй нас.  
Агнче Божий, Ти береш на себе гріхи світу, дай нам спокій.

### Macedonian (македонски јазик)

простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведувај нè во искушение, но избави нè од злoto.

**Избави нè, Господи, се молиме, од**  
секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

**Господи Исусе Христе, Кој им**  
рече на твоите апостоли: Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја.  
Кои живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

**Мирот Господов да биде со вас**  
секогаш.

И со твојот дух.

**Да си го понудиме знакот на**  
мирот.

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смиствувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смиствувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, дај ни мир.

## Ukrainian (Українська)

Ось Агнець Божий, ось Того,  
Хто бере на Себе гріхи світу.  
Блаженні покликані на вечерю  
Агнця.

Господи, я недостойний щоб  
ти увійшов під мій дах, але  
скажи тільки слово, і моя  
душа буде зцілена.

**Тіло (Кров) Христа.**

Амінь.

**Помолимось.**

Амінь.

## **Заключні обряди**

### **Благословення**

Господь з вами.

І своїм духом.

**Нехай вас благословить**  
всемогутній Бог, Отця, і Сина, і  
Святого Духа.

Амінь.

### **Звільнення**

Ідіть, меса закінчилася. Або:  
Ідіть і сповіщайте Євангеліє  
Господнє. Або: Іди з миром,  
прославляючи Господа  
життям своїм. Або: Іди з  
миром.

Слава Богу.

## Macedonian (македонски јазик)

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној  
кој ги зема гревовите на светот.  
Блажени се повиканите на  
вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоен дека  
треба да влезеш под мојот  
покрив, туку само кажи го зборот  
и мојата душа ќе оздрави.

**Телото (Крвта) Христово.**

Амин.

**Да се молиме.**

Амин.

## **Заклучни обреди**

### **Благослов**

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

**Семоќниот Бог нека ве**  
благослови, Отецот и Синот и  
Светиот Дух.

Амин.

### **Отпуштање**

Одете напред, мисата е  
завршена. Или: Оди и објави го  
Евангелието Господово. Или: Оди  
во мир, славејќи Го Господа со  
својот живот. Или: Оди во мир.

Фала му на Бога.